



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија б.б, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 041  
Централа.: 02 3289-000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

**Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија**

**До: Сите приватни правни субјекти**  
**Дата:**

**Предмет: Јавен повик за поднесување на барање за издавање на електронската здравствена картичка**

Почитувани,

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Ве известува дека почнувајќи од 01-ви ноември 2012 година ќе отпочне со прибирање и обработка на барањата за изработка и издавање на електронски здравствени картички (ЕЗК) за осигурениците кои се вработени во приватните правни субјекти.

Фондот ги повикува сите приватни правни субјекти да земат активно учество во постапката за поднесување на барање за издавање на електронска здравствена картичка. Согласно Законот за здравствено осигурување и Правилникот за висината на трошоците за издавање, замена на изгубена или оштетена и за повторно активирање на блокираната електронска здравствена картичка за здравствено осигурување, како и начинот на нивното плаќање, донесен од страна на Министерството за здравство (службен весник на Р.М бр. 68/2012), за секоја електронска здравствена картичка потребно е да се уплатат парични средства утврдени според одлуката за утврдување на надомест за издавање на нова електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка

Доколку вкупниот број на апликации за ЕЗК од приватниот правен субјект го надминува бројот од 65, правниот субјект пополнува покрај долу наведените потребни документи и електронска ексел табела која се проследува на е-mail адресите: [gorani@fzo.org.mk](mailto:gorani@fzo.org.mk), [helpdesk@fzo.org.mk](mailto:helpdesk@fzo.org.mk) каде истата се проверува со податоците од евиденцијата на ФЗОМ за правниот субјект.

Доколку при проверка на податоците се констатираат спорни моменти за истите ќе ви биде доставен список со опис на причината зошто дадена ставка е спорна, заедно со начин за разрешување на истата.

Доколку при проверката со податоците од табелата е се во ред, тогаш ќе добиете повратна информација за валидноста на податоците во табелата.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија б.б, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 041  
Централа.: 02 3289-000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Ваквата табела потребно е да ја испечатите, да ја верификувате и да ја приложите заедно со подолу посочените документи.

Доколку вкупниот бројот на апликации за ЕЗК од правниот субјект е под 65, тогаш потребно е да се следат следниве напатствија со исклучок на точка 2 и точка 6 кои се однесуваат за групна апликација за ЕЗК :

При поднесувањето на барање за издавање на електронска здравствена картичка потребно е да се достават следниве документи:

1. Писмено овластување од обврзникот за пресметка и уплата на придонесот за здравствено осигурување за службеното лице кое го поднесува групното барање
2. Пополнето и потпишано групно барање за издавање на ЕЗК- ГБК во хартиена форма
3. Пополнети и потпишани поединечни барања за секој од вработените заедно со податоци за членовите (за носители кои имаат членови на нивното здравствено осигурување)
4. Доказ за уплатен износ (поединечна уплатница) за секое лице наведено во барањето со дефиниран износ за уплата како во точка 1, со соодветниот доказ (решение) доколку станува збор за обврзник со помал број на вработени или пак доказ за уплатен износ за група (уплатница, извод од сметка) заедно со список на лица со име и презиме и вкупен број (потпишан од овластеното лице) за кои е извршена уплатата
5. Копија од важечка лична карта за носителот на осигурувањето или важечка патна исправа, односно копија од лична карта за полнолетни членови, копија од извод од матична книга на родени за малолетните членови
6. Електронски фајл согласно техничкото упатство

Сите информации околу начинот на доставата на барањата за издавање, подигнување на електронски здравствени картички како и потребните обрасци се објавени на web страната на Фондот [www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk) во делот на е-здравство. Дополнителни информации во врска со проектот за начинот на аплицирање и самиот проект за електронска здравствена картичка може да се добијат на следната e-mail адреса: [helpdesk@fzo.org.mk](mailto:helpdesk@fzo.org.mk) или на телефонскиот број: 02 3289-041

Со почит,

ФЗОМ